

Службен гласник

на општина Валандово

Број 8

10 Мај 2018 година, четврток



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

- 1. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за покривање на транспортни трошоци за превоз на донација од училишен мебел, наставни средства и помагала од Холандија за училишта во Општина Валандово 2
- 2. Одлука** за одобрување на средства за покривање на транспортни трошоци за превоз на донација од училишен мебел, наставни средства и помагала од Холандија за училишта во Општина Валандово .. 2
- 3. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ Удово 2
- 4. Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ Удово 3
- 5. Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово во извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.03.2018 година 3
- 6. Заклучок** за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово во извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.03.2018 година 3
- 7. Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за.2018 година 3
- 8. Заклучок** за давање согласност на Извештајот за работењето на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за.2018 година .. 4
- 9. Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на тримесечниот извештај со показатели за финансиското работење на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за.периодот од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година 4
- 10. Заклучок** за давање согласност на тримесечниот извештај со показатели за финансиското работење на Ј.П.„Комунален сервис“ Валандово за.периодот од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година 4
- 11. Решение** за објавување на Заклучокот за усвојување на Локалниот акционен план за еднакви можности на жените и мажите во Општина Валандово за.2018-2023 година . 4
- 12. Заклучок** за усвојување на Локалниот акционен план за еднакви можности на жените и мажите во Општина Валандово за.2018-2023 година 5
- 13. Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово 5
- 14. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово 5
- 15. Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за

- вработување за 2019 година на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово 5
- 16. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово 6
- 17. Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ Валандово 6
- 18. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ Валандово 6
- 19. Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово 6
- 20. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово 7
- 21. Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово 7
- 22. Заклучок** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово 7

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за покривање на транспортни трошоци за превоз на донација од училишен мебел, наставни средства и помагала од Холандија за училишта во Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за покривање на транспортни трошоци за превоз на донација од училишен мебел, наставни средства и помагала од Холандија за училишта во Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/2
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на еднаесеттата редовна седница одржана на ден 09.05.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за покривање на транспортни трошоци за превоз на донација од училишен мебел, наставни средства и помагала од Холандија за училишта во Општина Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 70.725,00 денари, за покривање на транспортни трошоци за превоз на донација од училишен мебел, наставни средства и помагала од „Microdonia“ Холандија за училиштата во Општина Валандово.

Член 2

Плаќањето на транспортните трошоци од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши врз основа на доставена фактура од страна на транспортното претпријатие кое што ќе го изврши превозот.

Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Валандово, во соработка со надлежните служби во општинската администрација, да ги согледа состојбите во училиштата и сообразно на оценетите потреби да изврши распределба на донацијата.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/11 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ Удово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ Удово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на единаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/3
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на единаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ Удово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари, на ФК „Младост“ Удово за реализација на програмски активности за натпреварување во третата македонска фудбалска лига-Југ во 2018 година.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма ЛО-Спорт и рекреација, подставка 463120 трансфери до спортски клубови на сметка на Фудбалски клуб „Младост“ Удово број 200002512222489 депонент Стопанска банка.

Член 3

Корисникот е должен одобрените средства наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/12 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово,

Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово во звестајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово во извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на единаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/4
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на единаесеттата редовна седница одржана на ден 09.05.2018 година, расправаше по Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 година до 31.12.2017 година, па врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, на вкупно остварени приходи од 43.419.623,00 денари, односно 16,12% од планираните приходи и на извршени расходи од 32.075.223,00 денари, односно 11,91% од планираните расходи.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/2 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа

(„Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/5 Градоначалник
10.05.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 31 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Извештајот за работењето на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за 2017 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Извештајот за работењето на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово во 2017 година, усвоен од Управниот одбор на претпријатието, со Одлука бр.02-185/2 од 09.05.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Валандово".

Бр.08-76/3 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на тримесечниот извештај со показатели за финасиското работење на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на тримесечниот извештај со показатели за финасиското работење на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/6 Градоначалник
10.05.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на тримесечниот извештај со показатели за Финансиското работење на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на тримесечниот извештај со показатели за Финансиското работење на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година, кој Управниот одбор на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со Одлука бр.02-185/3 од 09.05.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-76/4 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Локалниот акционен план за еднакви можности на жените и мажите во Општина Валандово за 2018 - 2023 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Локалниот акционен план за еднакви можности на жените и мажите во Општина Валандово за 2018 - 2023 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/7 Градоначалник
10.05.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на еднаесеттата редовна седница одржана на ден 09.05.2018 година, расправаше по Локалниот акционен план за еднакви можности на жените и мажите во Општина Валандово за 2018 - 2023 година, па врз основа на член 5,6,7 и 14 став 1 од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на РМ“ бр.6/12, 166/14 и 150/15) член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Локалниот акционен план за еднакви можности на жените и мажите во Општина Валандово за 2018 - 2023 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Локалниот акционен план за еднакви можности на жените и мажите во Општина Валандово за 2018 - 2023 година, изработен од страна на формираното координативно тело за таа намена.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/10 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/8 Градоначалник
10.05.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово, бр.01-29/1 од 30.03.2018.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/5 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка

„Калинка“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/9 Градоначалник
10.05.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на еднаесеттата редовна седница одржана на ден 09.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2019 година на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово, бр.01-68/1 од 20.03.2018.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/6 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/10
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на еднаесеттата редовна седница одржана на ден 09.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ Валандово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2019 година на Средното општинско училиште „Гоце Делчев“ Валандово, бр.0102-115/1 од 23.03.2018.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/7 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/11
10.05.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на еднаесеттата редовна седница одржана на ден 09.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Јосип Броз Тито“ Валандово, бр.0102-190/1 од 27.03.2018.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/8 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово, што Советот на Општина Валандово го донесе на еднаесеттата редовна седница, одржана на ден 09.05.2018 година.

Бр.08-598/12 Градоначалник
10.05.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на еднаесеттата редовна седница одржана на ден 09.05.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2019 година на Општинското основно училиште „Страшо Пинџур“ Јосифово, бр.0102-118/1 од 27.03.2018.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-76/9 Совет на Општина Валандово
09.05.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

